

## ❖ КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА?

- Завршени средношколци од сите профили
- Возраст 18-25 г.
- Интерес за практична обука во Германија

## ❖ КАКО ДА СЕ АПЛИЦИРА?

- Преку мејл [info@cso.mk](mailto:info@cso.mk)
- Лично во канцелариите на ЦСО
- Потребни документи при апликација:
  - CV со фотографија
  - копии од свидетелства
  - останати сертификати



### АДРЕСА

ЦСО Центар за Стручна Обука  
Комплекс ЕМО  
С. Косел  
6000 Охрид  
+389 46 263 160  
+389 46 231 969  
[info@cso.mk](mailto:info@cso.mk)  
[www.cso.mk](http://www.cso.mk)

### FACEBOOK

ЦСО Центар за стручна обука



Центар за стручна обука  
ЦСО

организира за завршени  
средношколци

## ОБУКА И РАБОТА ВО ГЕРМАНИЈА

-Диплома призната во ЕУ-



## ❖ КОИ СМЕ НИЕ?

ЦСО – Центарот за стручна обука е со седиште во индустрискиот комплекс на ЕМО Охрид, каде што се наоѓаат училиниците за теоретска настава и полигоните за практична обука.

Организираны се повеќе практични и теоретски обуки со експерти од Германија.



## ❖ ШТО НУДИМЕ НИЕ?

- 6 месечен бесплатен курс по германски јазик до А2 ниво
- после 1 месец – договор за учење во Германија
- обука за апликација за виза во Германска амбасада
- сместување во Охрид за време на обуката

## ❖ ШТО ДОБИВАТЕ ВО ГЕРМАНИЈА?

- 3 годишна стручна обука за следните струки:
  - кнауфери
  - монтери на скелиња
  - обложувачи на подови
  - плочкари
  - молери/фарбари
  - паркетари
  - поставувачи на индустриски подови
  - елетромонтери
  - водоинсталатери
  - монтери за парно греење
  - пекари
  - месари
- Организирано сместување
- Минимален месечен надомест 850 до 1000 ЕУР (нето)
- Пензиско и здравствено осигурување

## ❖ КОИ СЕ ПРИДОБИВКИТЕ?

- **Високо-квалитетно образование по германски стандарди**
- **Стекнување на практично работно искуство и вештини**
- **Диплома, која е призната во ЕУ**
- **После 3 годишната обука стекнување на статус на сертифициран занаетчија**
- **Можност за водење работен тим**

